

20210691041

## АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Врз основа на член 90 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124 /19) Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

### ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

#### Член 1

Во Правилникот за геодетски работи за посебни намени („Службен весник на Република Македонија“ бр. 159/13, 88/14, 110/14, 132/14, 56/15, 195/16, 2/17, 41/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 48/19,183/2019 и 265/20), во членот 4, во ставот (1), по алинеја 9, сврзникот „и“ се брише и се додава нова алинеја 10 која гласи:

„-спојување на соседни катастарски парцели на ист носител на право на сопственост со иста култура и класа, и“.

#### Член 2

По членот 8 се додава нов член 8-а кој гласи:

#### „Член 8-а

При изготвување на геодетските елаборати за предбележување на градба кога истата се гради на повеќе катастарски парцели, податоците за градбата превземени од детален урбанистички план/урбанистичко-планска документација, се преклопуваат со катастарскиот план и се прикажуваат на скицата за споредување. Површината на градбата се пресметува за секоја катастарска парцела поединечно и се прикажува во техничкиот извештај на геодетскиот елаборат, во кој се наведува и бројот на катастарската парцела на која што градбата зафаќа најголем дел.“

#### Член 3

Во членот 9 ставот (5) се менува и гласи:

„(5)Графичките податоци од став (2) на овој член, кои се однесуваат на катастарските парцели, зградите и на инфраструктурните објекти, се изготвуваат во „\*.xml/\*.gml“ формат со лиценциран софтвер, сопственост на Агенцијата (МАКЕДИТ), а кој е во функција на изготвување на дигиталните геодетски елаборати, со структура која е компатибилна за импортирање на графичките и описните податоци од дигиталниот геодетски елаборат во базата на податоци во електронскиот катастар.

Во ставот (8) од овој член, зборовите „со софтверската платформа која е во примена, заради нивно импортирање во базата на електронскиот катастар,“ се бришат.

#### Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 0101-4614/1  
22 март 2021 година  
Скопје

Претседател  
на Управен одбор,  
Ирма Мандева, с.р.